

Договорот меѓу Груевски и Ахмети одеше на директна штета на ДПА. На почетокот оваа партија беше убедена дека нема да има ништо од тој договор, затоа што нема обврзувачки потписи. Сепак, се виде дека тоа не е така, бидејќи истите тие ставови меѓународниот фактор ги вгради во своите агенди за Македонија. Кога во ДПА видоа дека нема веќе шеги почнаа да ги заоструваат односите со ВМРО-ДПМНЕ. Потезите кои ги прави Груевски во врска со договорот му носат поени само на Ахмети. Тоа најубаво се виде при последната анкета на Меѓународниот републикански институт (ИРИ), во која ДУИ има предност во однос на ДПА, иако во претходната анкета по долго време беа изедначени.



Пишува: Венцо ДОНЕВ

Како што и се претпоставуваше, новиот собраниски Деловник не може туку-така лесно да се донесе, бидејќи владејачката ВМРО-ДПМНЕ се соочи со многу противници, од една страна - опозицијата, а од друга - коалициониот партнер ДПА. Може да се разбере зошто опозицијата така реагира, затоа што тоа е единственото оружје за да покаже дека работи и дека е некаков опонент на власта која, според нив, ги предава националните интереси и отишла предалеку од рамките на Рамковниот договор.

Ваквиот сооднос на силите беше очекуван по тет-а-тет договорот меѓу лидерите на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ, Никола Груевски и Али Ахмети. Договорот да им се обезбедат пензии на борците на ОНА, или како сè не беа нарекувани; примена на албанскиот јазик, како втор службен јазик на целата територија; промена на Комитетот за односи со заедниците; утврдување на законите кои ќе се носат со Бадентерово правило и избор на влада по истото правило, сè со цел ДУИ да се врати во работата на Собранието, во тој

момент на Груевски му донесе поени кај меѓународните фактори, но во исто време го обврза сериозно да го сфати договорот, за кој имаше дилеми дали е или не е важечки.

Додека во домашната јавност имаше убедувања дали тоа е или не е договор, па бил ли потпишан или не бил, и дека тој нема валидност, меѓународните фактори, се подразбира со големо лобирање на ДУИ, односно на албанската дијаспора, го наметнаа како еден од условите за понатамошните македонски желби за интегрирање во Европската унија и во НАТО. Прво, генералниот секретар на НАТО, Јап де Хоп Шефер, на Безбедносниот форум во Охрид го потенцираше спроведувањето на овој неформален договор, за потоа и Европскиот парламент во заклучоците за Македонија да посочи дека договорот Груевски-Ахмети мора да се реализира ако сакаме да добиеме датум за отпочнување на преговорите со ЕУ.

дека нема да има ништо од тој договор, затоа што нема обврзувачки потписи. Сепак, се виде дека тоа не е така, бидејќи истите тие ставови меѓународниот фактор ги вгради во своите агенди за Македонија. Кога во ДПА видоа дека нема веќе шеги тие почнаа да ги заоструваат односите со ВМРО-ДПМНЕ. Потезите кои Груевски ги прави во врска со договорот му носат поени само на Ахмети. Тоа најубаво се виде при последната анкета на Меѓународниот републикански институт (ИРИ), во која ДУИ има предност во однос на ДПА, иако во претходната анкета по долго време беа изедначени. Се добива впечаток дека ДПА е маргинализирана и дека треба да се задоволи само со тоа што е во власта. Но, ако поголемиот коалиционен партнер не мисли за помалиот партнер во власта, тогаш ќе се соочи со истата ситуација како и СДСМ со ДУИ. Додека СДСМ се трудеше да го гради рејтингот пред изборите, ДУИ со сво-

ДУИ ВО ПРЕМО - ДПА ДА ГИ УЖИВ

Можеби за нас несфатливо, но за странците поимањето на договорот меѓу двајцата лидери е политички прагматизам, затоа што и тие беа составен дел од целата церемонија, и би било глупо сами да не си го почитуваат ставот и да не им веруваат на очите и на ушите, бидејќи под нивно покровителство се потпиша фамозниот дискретен договор.

УГОРЕ ВИСОКО УДОЛУ ПРОВАЛИЈА!

Груевски се најде во ситуација угоре да му е високо а долу провалија. Неговите мајски тврдења дека нема никаков договор, односно дека имало само усмен договор, можеби во тој момент јавноста ги свари. Но, деновите се покажа дека неговите тврдења испариле од топлото време, а опозицијата го нарече лажго, бидејќи со доаѓањето на дневен ред на собранискиот Деловник и со усвојувањето на ребалансот на Буџетот дел од овие точки ќе бидат преточени во законски обврски.

Секако, најпогоден политички фактор во една ваква ситуација е ДПА. Партијата на Џафери и на Тачи му даде огромна поддршка на Груевски во соочувањата со Бранко Црвенковски, потоа во градењето на односите со десниот фактор во земјава, во зацврстувањето на односите со САД и не дозволи да се остварат нечии сценарија на првата интерпелација на Владата. Договорот меѓу Груевски и Ахмети одеше на директна штета на ДПА. Оваа партија на почетокот беше убедена

Додека во домашната јавност имаше убедувања дали тоа е или не е договор, па бил ли потпишан или не, и дека тој нема валидност, меѓународните фактори, се подразбира со големо лобирање на ДУИ, односно на албанската дијаспора, го наметнаа како еден од условите за понатамошните македонски желби за интегрирање во Европската унија и во НАТО. Прво, генералниот секретар на НАТО, Јап де Хоп Шефер, на Безбедносниот форум во Охрид го потенцираше спроведувањето на овој неформален договор, за потоа и Европскиот парламент во заклучоците за Македонија да посочи дека договорот Груевски-Ахмети мора да се реализира ако сакаме да добиеме датум за отпочнување на преговорите со ЕУ.

јот однос сè тоа го уриваше, што подоцна го призна и лидерот Ахмети, а двете партии го платија цехот на некоординираниот настап - ја изгубија власта. Поради тоа, од ДПА потенцираат дека нема да гласаат за новиот собраниски Деловник и дека покрај утврдените 46 закони, кои треба да се донесат со Бадентерово правило, ќе бараат границата да се покачи на 200. ДУИ, пак, инсистира со Деловникот да се донесе и законот за јазиците, кој е изоставен од овој пакет за да се стивнат страстите. Затоа партијата на Ахмети ја бојкотира работата на собраниската седница, додека партијата на Тачи

настапува уште поостро, па бара материјалите за сите собраниски тела и за пленарните седници да бидат на албански јазик.



МАГИЧНИОТ ТРИАГОЛНИК-МЕНДУХ - НИКОЛА - АЛИ

плус за нашите евроатлантски интеграции. Можеби целата ујдурма е за еднократна употреба, со цел да му се покаже на Брисел дека ете почнал да се спрове-



ЛЧЕНА КОАЛИЦИЈА А ПЛОДОВИТЕ НА ВЛАСТА!

УШТЕ ЕДНО ГОРКО АПЧЕ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ

Во ситуација кога има два остри камења од брашното нема да биде ништо. Кога на сè тоа ќе се додаде дека годината е многу лоша, тоа ќе значи дека и изнаоѓањето на идеално или подносливо политичко решение за сите политички фактори, особено во албанскиот корпус, ќе биде многу тешко.

ДПА ќе ги заострува своите ставови, во спротивно рејтингот ќе им паѓа уште повеќе, бидејќи кај албанскиот електорат преовладува убедувањето дека ДУИ има поцврст став за решавањето на прашањата поврзани со албанската кауза, иако додека беа на власт повеќе мислеа на личниот стандард. Од друга страна, пак, ДУИ ќе го зголемува меѓународниот притисок врз Владата.

Во моментот ДПА е во конфликт со ВМРО-ДПМНЕ, притоа инсистира законот за употреба на јазиците да се донесе со нивна назнака, а во спротивно може да му ја откажат верноста на Груевски. Во оваа партија се подготвени за предвремени избори, кои, според нив, би требало да се случат на почетокот на 2008 година. По сè што се случува на политичката сцена, веројатно е дека најдобро излезно решение се токму предвремените избори.

Решенијата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ во врска со ДУИ ги поддржува НСДП, која всушност се залагаше оваа партија да

влезе во власта. При неодамнешната интерпелација на Груевски му била потенцирана опасноста од НСДП и затоа имало шеми како таа да се исфрли од власта. Имало предупредувања дека новите социјалдемократи ќе му ставаат сопки кои ќе бидат штетни по владиното единство. Како една од тие сопки се смета и законот за стечајците, кој НСДП има намера да го стави во собраниска процедура. Решението за тој закон нема поддршка од ниту една меѓународна институција.

По сè она што се случува на релација ВМРО-ДПМНЕ - ДУИ произлегува дека меѓу овие две партии има некој премолчен договор под покровителство на дипломатите, со што ќе се овозможи политичка и безбедносна стабилност на Македонија, а партијата на Ахмети од позиција на опозиција ќе учествува во власта. Иако по малку смешно и нереално, сепак во практиката остварливо, затоа што Владата, односно владејачката ВМРО-ДПМНЕ ќе ги прифаќа битните прашања за албанскиот народ како предлози на ДУИ, а ДПА ќе ги користи плодовите од владеењето. Токму договорот меѓу Ахмети и Груевски, направен со посредство на дипломати од земјите на ЕУ и од САД, ја посочува оваа можност.

И волкот сит и овците на број, но до кога!? Повеќе од сигурно е дека и опозиционите партии нема така лесно да преминат преку понудените законски решенија. Како и да е, Владата на Груевски ќе треба да внимава што сè се договара и на што сè се обврзува, бидејќи секој ризици излет набљудувачите од ЕУ и од НАТО ни го прикачуваат како еден услов

По сè она што се случува на релација ВМРО-ДПМНЕ - ДУИ произлегува дека меѓу овие две партии има некој премолчен договор под покровителство на дипломатите, со што ќе се овозможи политичка и безбедносна стабилност на Македонија, а партијата на Ахмети од позиција на опозиција ќе учествува во власта. Иако по малку смешно и нереално, сепак во практиката остварливо, затоа што Владата, односно владејачката ВМРО-ДПМНЕ ќе ги прифаќа битните прашања за албанскиот народ како предлози на ДУИ, а ДПА ќе ги користи плодовите од владеењето. Токму договорот меѓу Ахмети и Груевски, направен со посредство на дипломати од земјите на ЕУ и од САД, ја посочува оваа можност.

дува договорот со ДУИ, за потоа неколку месеци истата точка да не се става на дневен ред. Но, колку и да се одложува седницата по ова прашање, сепак тоа ќе дојде на дневен ред токму под притисок на меѓународниот фактор.

Или, сè ова е уште едно горко апче кое треба да го проголта македонскиот народ, пред сè, припадниците на безбедносните сили, затоа што на оние кои се бореа против нив ќе им се овозможи да ги уживаат истите права како нив.